



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА



Белешки кон
финансиските
извештаи за годината
која завршува на 31
декември 2022 год



1. Основни податоци

Јавното претпријатие за државни патишта, поранешна Агенција за државни патишта (во понатамошниот текст "Претпријатието") е основано во согласност со Законот за јавните претпријатија заради управување, одржување, заштита, развој и унапредување на мрежата на државните (магистрални и регионални) патишта на територијата на Република Северна Македонија.

Основач/сопственик е Владата на Република Северна Македонија.


Седиште на Претпријатието е на ул. Даме Груев бр.14 во Скопје.

ЈП за државни патишта ги извршува следните работи:

- врши управување со државните патишта;
- врши развој, одржување, следење и контролирање на државните патишта;
- врши инвеститорски работи во врска со државните патишта;
- се задолжува кај домашни и странски финансиски институции заради финансирање;
- врши инвеститорски работи од областа на државните патишта;
- други работи утврдени со Законот.

Финансирање на активностите на Претпријатието се обезбедува преку надоместоци утврдени со Законот за патишта, и тоа:

- дел од акцизата од деривати од нафта;
- надоместоци за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса);
- надоместоци за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина);
- надоместоци од поставување на рекламни табли во заштитниот појас, приклучување на пристапен кон државен пат, поставување на инсталации на трупот на патот, изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на државен пат надвор од населено



место, прекумерно користење на државен пат, вонреден превоз, штета сторена на патот и објектите на патот;

- заеми и кредити и
- останати надоместоци согласно Законот.

Вкупниот број на вработени во Претпријатието на 31 декември 2022 година изнесува 355 редовно вработени. Со високо образование се 77 вработени, со вишо 5, со средно 266 и со основно образование се 7 вработени.

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Составување на финансиските извештаи - Прописи


Финансиските извештаи, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.весник на РМ бр. 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година. Финансиските извештаи се прикажани МКД, освен ако поинаку не е наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното пркажување во тековната година.

Согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, Јавното претпријатие за државни патишта е должно да води сметководствена евиденција на капиталот, средствата, побарувањата, обврските, приходите, трошоците и да го утврди финансискиот резултат од работењето по Годишната сметка.

ЈП за државни патишта ја состави Годишната сметка и Финансиските извештаи во согласност со законските прописи и општи акти:

- Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ, број 28/04, 84/05, 61/16, 64/18, 120/18);
- Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ, број 38/96, 6/02, У.бр.175/01 во 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16);



- Законот за Централен регистар (Службен весник на РМ), број 50/01, 49/03, 109/05, 88/08 и 35/11);
- Правилник за водење на сметководство (Службен весник на РМ, број 159/09, 164/10 и 107/11);
- Правилник за сметководствен план и содржината на одделни сметки во сметковниот план (Службен весник на РМ број 174/11);
- Правилник за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот 107/11;
- Одлука за донесување на Национална класификација на дејностите НКД Рев.2 (Службен весник на РМ, број 147/08 и 4/13);

Годишната сметка за периодот јануари – декември 2022 година, Јавното претпријатие за државни патишта ќе ја поднесе до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар на РСМ и Даночниот биланс до Управата за јавни приходи по електронски пат, на следниве обрасци:

- Биланс на успех
- Биланс на состојба
- Даночен биланс
- Структура на приходи по дејности
- Посебни податоци


При пополнувањето на обрасците, податоците прво се пополнуваат за тековната година, а потоа за претходната година, доколку податоците од претходната година се корегирани се внесуваат корегираниите. ЈП за државни патишта води сметководство на пресметковна основа.

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

3. Основни сметководствени политики

3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идни економски користи ќе бидат прилив за Претпријатието и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Претпријатието се економски



користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на Претпријатието.

Приходите на Претпријатието произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за патишта.

Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат.

3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.


3.3. Трансакции во странска валута

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари (МКД). Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање.

Најголем број од трансакциите на Претпријатието се во ЕУР и УСД. Средниот курс на Еурото и УСД на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следува:

	1 ЕУР	1 УСД
31 декември 2022 година	61,4932 МКД	57,6535МКД
31 декември 2021 година	61,6270 МКД	54,3736 МКД



3.4. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на овие финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска и девизна жиро сметка, готовина во благајни и депозити по видување во комерцијалните банки.

3.5. Побарувања за дадени аванси

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни побарувања за аванси и се состојат од дадени аванси на изведувачи заради тековно и инвестиционо одржување.

3.6. Залихи


Залихите се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортни трошоци и други зависни трошоци.

Залихите на ситен инвентар се водат по пониската од набавната вредност и нето реализациона вредност. Набавната вредност ја сочинуваат сите направени трошоци за залихите да се доведат во нивната постојната состојба и локација. Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во редовен тек на работење намалена за трошоците за нејзино довршување и проценети трошоци неопходни да се изврши продажбата.

3.7. Аванси за основни средства

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни аванси за основни средства.

3.8. Недвижности, постројки и опрема




Средствата се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Заклучно со 2012 година, основните средства се ревалоризираа на крајот од секоја година (при изработка на годишната пресметка) со примена на единствениот коефициент на ревалоризацијата заснован на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи објавен од страна на Државниот Завод за Статистика на нивната набавна или ревалоризирана вредност и акумулирана амортизација на основните средства. Почнувајќи од 01.01.2013 година, ваква ревалоризација повеќе не се пресметува. Ефектот на ревалоризацијата на основните средства се евидентираше како зголемување на ревалоризационата резерва, а амортизацијата се пресметуваше почнувајќи од следната година на ревалоризираната вредност на основните средства утврдена на крајот од претходната година.

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право - пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат. Употребените годишни стапки за амортизација за 2021 година во однос на 2020 се следните:

Основни средства	Стапки за амортизација 2022	Стапки за амортизација 2021
Административни згради	1%	1%
Автопатишта	7%	7%
Останати патишта	3%	3%
Мостови	2.5%	2,5%
Компјутери	20%	20%
Опрема и мебел	12%	12%
Моторни возила	15%	15%
Опрема за ладење	16%	16%
Апарати за укоричување, Сталажи	10%	10%
Лиценци	50%	50%
Телефонска опрема и фотоапарати	14%	14%
Електрична опрема	15%	15%



Сообраќајна сигнализација, осветлување на клучки	10%	10%
Хардвер, системски софтвер и лед дисплеи	25%	25%

3.9. Обврски кон добавувачите

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.10. Обврски по кредити


Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање и останати расходи. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.11. Капитал

Вкупниот капитал на Претпријатието заклучно со 31 декември 2021 година се состои од државен капитал во вкупен износ од 64.831.409.287 МКД, прикажан во Извештај за промени на капиталот.

Промените во капиталот заклучно со 31 декември 2012 година се состојат од ревалоризациони резерви кои се пресметуваа за недвижностите, постројките и опремата заклучно со 31 декември 2012 година и остварена добивка.

На 01.01.2013 година со трансформацијата на „Агенцијата“ во „Јавно претпријатие за државни патишта“ се изврши корекција на капиталот, односно основната главнина со состојба на 31 декември 2022 година изнесува 5.000.000 МКД и се состои од паричен влог. Средствата се обезбедени од средствата кои се наоѓаат на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на



трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отворањето на сметката на Јавното препријатие.

3.12. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина надоместувањето се признава како посебно средство, но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.


3.13. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.14. Државни грантови (подршки)

Државни грантови се признаваат кога постои разумна сигурност дека грантовите ќе бидат примени во согласност со предложените услови. Кога грантовите се поврзани со средства, истите се признаваат како одложени приходи. Кога се примаат немонетарни грантови, средствата и грантот се евидентираат по нивната номинална вредност и потоа се ослободуваат во билансот на успех за време на корисниот век на употреба на средството на систематска и рационална основа.



3.15. Данок од добивка

Данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основата која преставува остварена добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансирањето по стапка од 10%.

3.16. Утврдување на објективна вредност

Претпријатието располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност, со исклучок на обврските за кредити, но истите се добиени со променливи каматни стапки поради што повторно може да се смета дека објективната вредност е приближна на нивната сметководствена вредност.


4. Користени проценки

4.1. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

4.2. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат.



Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположиви информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

4.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

5. Промена на сметководствени политики

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновања проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.


Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

6. Финансиски ризици и управување со истите

Претпријатието влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Претпријатието е изложено и политиките за управување со нив се следните:

6.1. Пазарен ризик - Ризик од промени на курсевите

Претпријатието влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од користење на кредити во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Претпријатието нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски



инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Претпријатието е изложено на можните флукуации на курсот на странските валути.

Претпријатието претежно е изложно на девизен ризик од ЕУР и УСД. Изложеноста спрема ЕУР и УСД кај обврските ги вклучува обврските по кредити од банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на еврото и доларот.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2022 и 2021 година по валути е следната:

	Обврски (валута)		Обврски (мкд)	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	286,573,093.03	282,153,449.85	17,622,296,524	17,388,270,661
УСД	522,328,670.91	515,638,236.23	30,114,076,027	28,037,107,201
			47,736,372,551	45,425,377,862

6.2. Каматен ризик


Претпријатието се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Претпријатието користи вакви кредити, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Претпријатието нема начин истиот да го намали.

6.3. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Претпријатието нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Претпријатието со состојба на 31 декември 2022 година според нивната доспеаност:

До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
------------	------------	-------------	---------------	--------



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Парични средства	2,038,789,877				2,038,789,877
Дадени заеми			13,976,278	6,988,137	20,964,414
Останати побарувања	40,456,696				40,456,696
	<u>2,079,246,573</u>	-	<u>13,976,278</u>	<u>6,988,137</u>	<u>2,100,210,987</u>
Добавувачи	798,388,445				798,388,445
Кредити			- 5,504,157,668	46,615,741,922	52,119,899,590
Останати обврски	75,510,771	10,438,079			85,948,850
	<u>873,899,216</u>	<u>10,438,079</u>	<u>5,504,157,668</u>	<u>46,615,741,922</u>	<u>53,004,236,885</u>


6.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. Со Решение од Управата за јавни приходи бр 25-148/01646, заведено наш бр.05-3412/1 од 16.04.2015 година Јавното претпријатие за државни патиишта се запиша во Регистарот на обврзници на данок на додадена вредност како месечни обврзници.

6.5. Ризик на финансирање

Претпријатието врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Претпријатието континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2022 година и 2021 година е следната:

	2022	2021
Обврски по кредити и заеми	46,615,741,922	43,973,023,290
Пари и парични еквиваленти	- 2,038,789,877	- 2,193,562,595




ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нето обврски (пари)	44,576,952,045	41,779,460,695
Вкупен капитал	64,831,409,287	61,383,362,145
Процент на задолженост	69%	68%

7. Нематеријални средства

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022	1,633,918		43,522,088	916,158	-	46,072,164
Зголемување			8,431,058	-		8,431,058
Намалување						-
Салдо на 31 Декември 2022	1,633,918		51,953,146	916,158		54,503,222
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022	1,633,918		42,363,344	916,162		44,913,424
Амортизација			2,213,470	-		2,213,470
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2022	1,633,918	-	44,576,814	916,162	-	47,126,894
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022	-	-	7,376,332	4	-	7,376,328
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022	-	-	1,158,744	4	-	1,158,740
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2021	1,633,918		42,918,845	916,158		45,468,921
Зголемување			603,243			603,243
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2021	1,633,918	-	43,522,088	916,158	-	46,072,164
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2021	1,633,918		34,439,403	632,674.00		36,705,995




ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Амортизација			7,923,941	283,488		8,207,429
Намалување						-
Салдо на 31 Декември 2021	1,633,918	-	42,363,344	916,162	-	44,913,424
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021			1,158,744	-4		1,158,740
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021			8,479,442	283,484		8,762,926

8. Материјални средства

	Градежни објекти	Патишта	Опрема	Аванси за наб. на матер. средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022	18,652,749	126,826,190,910	281,079,409	1,864,040,975	46,915,242,317	175,905,206,360
Зголемување	17,010,767	1,944,455,859	16,497,495	176,825,567	8,349,488,336	10,504,278,024
Намалување	-		984,541	1,468,790,538	215,893,055	- 1,685,668,134
Салдо на 31 Декември 2022	35,663,516	128,770,646,769	296,592,363	572,076,004	55,048,837,598	184,723,816,250
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022	9,494,612	63,176,459,318	215,194,150	-	-	63,401,148,080
Амортизација	1,233,918	1,961,421,054	23,007,174			1,985,662,146
Намалување			984,541			- 984,541
Салдо на 31 Декември 2022	10,728,530	65,137,880,372	237,216,783			65,385,825,685
Нето сметководств ена вредност на 31 Декември 2022	24,934,986	63,632,766,397	59,375,580	572,076,004	55,048,837,598	119,337,990,565
Нето сметководств ена вредност	9,158,137	63,649,731,592	65,885,259	1,864,040,975	46,915,242,317	112,504,058,280



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ


на 1 Јануари 2022						
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2021	18,652,749	124,662,026,511	261,552,240	2,140,876,942	40,869,148,199	167,952,256,641
Зголемување	-	2,164,368,372	28,638,677	653,382,553	6,068,256,346	8,914,645,948
Намалување	-	203,973	9,111,508	930,218,520	22,162,228	961,696,229
Салдо на 31 Декември 2021	18,652,749	126,826,190,910	281,079,409	1,864,040,975	46,915,242,317	175,905,206,360
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2021	9,309,560	61,239,438,010	212,494,442		-	61,461,242,012
Амортизација	185,052	1,937,225,281	11,502,878		-	1,948,913,211
Намалување	-	203,973	8,803,170		-	9,007,143
Салдо на 31 Декември 2021	9,494,612	63,176,459,318	215,194,150		-	63,401,148,080
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021	9,158,137	63,649,731,592	65,885,259	1,864,040,975	46,915,242,317	112,504,058,280
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021	9,343,189	63,422,588,501	49,057,798	2,140,876,942	40,869,148,199	106,491,014,629

9. Биолошки средства

Претпријатието не врши известување за биолошки средства со оглед дека истото не располага и нема во евиденција такви средства.

10. Долгорочни финансиски средства

Долгорочните финансиски средства се состојат од повлечени средства од страна на ЈП за Државни патишта и дадени истовремено на ЈП Македонски железници инфраструктура и Царинска управа на РМ за нивни потреби согласно Договорот за кредит (ТТФСЕ).



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Даден заем на ЈП Македонски железници - инфраструктура	7,772,846	12,968,827
Даден заем на Царинска управа на Р.М.	13,237,184	22,085,958
Вкупно	21,010,030	35,054,785
Тековен дел од дадени позајмици	-	14,044,756
Вкупно дадени позајмици	6,988,137	21,010,029


11. Побарувања од купувачи

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Побарувања од купувачи	40,576,559	40,374,391
Други побарувања		73,346
Побарувања по основ на даноци, придонеси и останати давачки	13,826,209	177,448,026
Вкупно побарувања	54,402,767	217,895,763

12. Парични средства

Паричните средства се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Парични средства на денарски сметки	1,074,735,014	881,780,641
Парични средства на девизи сметки	34,136,772	42,096,486
Издвоени парични средства	8,452,769	6,406,596
Парични средства во благајна - денарска	3,754,479	2,675,110
Парични средства во благајна - девизна	503,778	312,562
Девизни депозити во банки во РМ	917,207,065	1,260,291,200
Вкупно парични средства	2,038,789,877	2,193,562,595



**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Девизните депозите повлечени од Меѓународни кредитори се наоѓаат на сметки во Шпаркасе банка, НЛБ банка и Халк банка, кои заклучно со 31 Декември 2022 година изнесуваат (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Депозити од кредити од Светска банка	107,895,777	224,184,971
Депозити од кредити од ЕБОР	809,311,288	1,036,106,229
Вкупно депозит	917,207,065	1,260,291,200

13. Основна главнина

Основната главнина на Јавното претпријатие за државни патишта со состојба 31 Декември 2022 година во износ од 5.000.000 денари се состои од паричен влог. Средствата се земени од салдото на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отварањето на сметката на ЈП за државни патишта. Овој капитал е упишан во Централниот регистар на РСМ.


14. Долгорочни обврски по кредити

Долгорочните обврски се состојат од следново (во денари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Обврски по долгорочни кредити Ексим банка	27,248,946,419	25,555,537,141
Обврски по долгорочни кредити Светска банка	6,208,523,154	4,443,644,358
Обврски по долгорочни кредити Министерство за финансии	4,122,436,133	3,245,818,112
Обврски по долгорочни кредити ЕБОР	8,890,558,185	10,291,241,226
Обврски по долгорочни кредити ЕИБ	145,278,031	436,782,453
Вкупно долгорочни обврски	46,615,741,922	43,973,023,290

15. Краткорочни обврски спрема добавувачи

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следново:



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Добавувачи во земјата	776,321,866	633,660,782
Добавувачи во странство	5,317,077	-
Обврски за рефундација на средства од регистрација	16,749,502	10,627,515
Вкупно краткорочни обврски	798,388,445	644,288,297

16. Краткорочни обврски по кредити

Краткорочните обврски по кредити се состојат:

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Краткорочни обврски по кредити	5,504,157,668	4,754,425,316
Вкупно краткорочни обврски по кредити	5,504,157,668	4,754,425,316

Краткорочните обврски преставуваат тековен дел на обврски по долгорочните меѓународни кредити и доспеваат за наплата во 2023 година.


17. Приходи од продажба

Приходите од продажба остварени по видови се состојат од следново (воденари):

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Приходи од надоместоци - патарина	3,254,964,390	2,844,804,040
Приходи од вонреден превоз, рекламни табли и прекоп	44,191,327	25,672,584
Приход од регистрација на моторни возила	1,818,311,945	1,759,818,905
Вкупно приходи од продажба	5,117,467,662	4,630,295,529

18. Останати приходи

Останатите остварени приходи се како што следува (во денари):




ПУБЛИЧНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Приходи од акциза	4,679,921,029	3,564,332,674
Приходи од укинувања на долгорочни резервирања	175,421,399	124,606,891
Останати приходи од работењето	91,637,434	7,580,948
Вкупно останати приходи	4,946,979,862	3,696,520,513

19. Расходи од работењето

	31 Декември 2022	31 Декември 2021
Трошоци за потрошени материјали и ситен инвентар	25,664,698	6,735,520
Трошоци за електрична енергија и гориво	186,981,329	97,654,092
Трошоци за тековно одржување на патишта	1,149,165,941	1,161,977,042
Трошоци за одржување на опрема	154,609,327	52,526,930
Трошоци за наем на опрема	7,392,175	2,299,836
Трошоци за вработени	390,735,985	273,889,535
Трошоци за амортизација	1,987,875,616	1,957,223,259
Трошоци за комунални услуги	18,881,738	17,515,682
Трошоци за надзор на патишта	70,289,839	167,057,150
Трошоци за провизија за здруженија за регистрација	79,979,018	77,826,293
Трошоци за огласи	1,192,400	770,718
Трошоци за истражување и изработка на елаборати	838,594	-
Резервирања за трошоци и ризици	11,788,770	66,531,512
Трошоци за пошт. услуги, интернет и др.услуги	68,736,707	94,955,556
Вкупно трошоци за основна дејност	4,154,132,137	3,976,963,125



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

	<u>31 Декември 2022</u>	<u>31 Декември 2021</u>
Трансфер кон ЕЛС за локални патишта и улици	300,000,000	298,208,210
Трошоци за банкарска провизија	35,051,015	29,088,099
Адвокатски, нотарски услуги и хонорари	71,361,286	128,459,895
Трошоци за репрезентација	168,435	1,551,078
Трошоци за осигурување	2,140,783	606,486
Спонзорства и донации	90,000	700,000
Такси и членарини	4,119,525	853,015
Надоместоци за управен и надзорен одбор	1,904,088	2,220,873
Други оперативни трошоци	1,348,572	248,326
Вкупно останати трошоци од работењето	416,183,704	461,935,982
Вкупни расходи од работењето	4,570,315,841	4,438,899,107

20. Трансакции со поврзани друштва

Јавното претпријатие за државни патишта нема остварено трансакции со поврзани друштва, а поради тоа тоа нема побарувања и обврски по основ на истите.

Директор
Ејуп Рустеми

